

Пријава број

ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА ОД НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА

Договорувач

Број на полиса

Број на штета

Име и презиме / Назив на договорувачот на осигурувањето

Локација

Датум

Осигуреник

Име и презиме на осигуреникот

Адреса

ЕМБГ

Телефон за контакт

Општи податоци за незгодата

СЕ БАРА НАДОМЕСТ ЗА (означете со X)

Траен инвалидитет

Смрт со последици од несрекен случај

Смрт со последици од болест

Дневен надомест

Трошоци за лекување

ПО ОСНОВ НА (означете со X)

Колективно осигурување

Автоневода

Време на незгодата (датум и час)

Место на незгодата

Опис на незгодата

Дали несреќниот случај потврден од полиција?

 Да Не

Дали осигуреникот имал конзумирано алкохол во последните 12 часа пред незгодата?

 Да Не

Потребни документи за пријава на штета

1. Медицинска документација (специјалистички извештај) од денот на повредата
2. РТГ снимки доколку имало траума/скршеница
3. Фотокопија од трансакциска сметка на осигуреникот /старателот
4. Доказ за трошоците за лекување во оригинал (фискална сметка, сметкопотврда)
5. Полициски записник (доколку е изготвен)

Изјавувам дека се сложувам медицинските лица, болнициите каде што е извршен лекарскиот третман како и овластените лица од УНИКА АД Скопје, да ги користат во свои цели медицинските извештаи, сметкопотврдите и останатите докази поврзани со лекарскиот третман, а се со цел за утврдување на вистинитоста на настанот и мојата пријава. Согласно/на сум моите лични податоци наведени во овој документ да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на УНИКА АД Скопје, како и да се изврши пренос на моите лични податоци во други држави кои се членки на ЕУ или други држави кои не се членки на ЕУ, а по претходно одобрение од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Запознат/а сум дека наведените податоци претставуваат деловна тајна согласно законот за заштита на личните податоци, Законот за супервизија на осигурувањето и другите законски и подзаконски акти.

Изјавувам дека наведените податоци се точни.

Датум и место на пријавување

Потпис и полно име и презиме